



Здружение на финансиски работници
на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



Врз основа на член 10 став (4) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 290/20, 85/21 и 274/22), министерот за финансии

ОБЈАВУВА

(„Службен весник на РСМ“ бр. 252/25)

1. Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2026 година на годишно ниво, изнесува 131.184,00 денари.

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 10.932,00 денари, согласно со член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.

Бр. 23-6493/1
10 декември 2025 година
Скопје